



PORSCHE

# Macan

Зафатнина на моторот	1984 ccm	Менувач	PDK - 7 брзини
Сила kW/KS	195 / 265	Боја:	2T2T VV, Црна металик, Двобојна внатрешност

## Стандардна опрема

- » Алуминиумски тркала напред 85 J x 19 гуми 235/55 R 19
- » Алуминиумски тркала назад 9 J x 19 гуми 255/50 R 19
- » Контрола на притисок за гуми
- » Систем за управување со стабилност (PSM ) со ABS ASR ABD MSR
- » Резервоар за гориво од 65 литри
- » Porsche Traction Managment (PTM)
- » Активен погон на сите тркала регулирање против пролизгување (ASR)
- » Електрична сопирачка за паркирање
- » Анти-блокирачки систем за сопирање (ABS)
- » Предупредување за напуштање лента
- » Темпомат
- » Електрични прозорци напред и позади
- » Порше комуникациски Менаџмент (PCM)
- » Подготовка за мобилен телефон аудио интерфејс и систем за говорни команди 10 звучници 150 вати
- » LED главни светла со автоматска контрола LED дневни светла
- » Електрично преклопување на страничните ретровизори со греење
- » On-board компјутер
- » Воздушни перничича за возачот и совозачот странични воздушни перничича интегрирани во седиштата Воздушни завеси
- » ISOFIX на задни седишта
- » Имобилизатор на моторот
- » Алармен систем
- » Далечинско централно заклучување
- » Три-зонска автоматска клима
- » Електрично подесување на возачкото седиште во осум насоки
- » Делива задна клупа (40: 20: 40)
- » Стандардна внатрешност со Alcantara
- » Мултифункционален спортски управувач со шалтер
- » Електрично затворање на задната врата
- » Странични лајсни на вратите во боја Lava Black
- » Лајсни околу прозорците во мат црна боја
- » Спојлер на покривот во црна боја - висок сјај

## ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА


2T2T	Црна металик	7Y1	Lane change assist
VV	Двобојна внатрешност black/мојаве beige	8IU	LED светла со PDLS +
0M2	Резервоар 75 l	8LH	Sport Chrono Package
1G1	Резервно тркало со намалени димензии	8T3	Адаптивен темпомат
1N3	Servotronic - прогресивен серво волан	9IH	Подлога за безжично полнење
1NP	Раткапни на фелните со Porsche лого во боја	9JB	Пушачки пакет
3FU	Панорама сончев покрив	9VL	BOSE Surround sound
3J7	Porsche лого на предните наслони за глава	KA6	Surround view камера
3S1	кровни шини	Q1J	Адаптивни спортски седишта со елек. подесување во 18 насоки со меморија
4A3	Греење на предни седишта	QE1	Пакет на прегради
4F2	Porsche entry & drive	QJ2	Алуминиумски лајсни на прозорците
4L6	Автоматско затемнување на внатрешниот ретровизор	VW1	Затемнети стакла назад
55U	21" RS Spyder Design алу. тркала		

Препорачана, необврзувачка малопродажна цена

**109.745 €**

\* Цената е информативна со вклучена дополнителна опрема и вкалкулирани давачки

6.782.241 денари



СКЕНИРАЈТЕ ГО QR КОДОТ СО ВАШИОТ МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН

Порше Македонија  
Бул. Босна и Херцеговина 4  
1000 Скопје

Тел. 02 26 26 266  
Тел. 02 26 03 735  
Тел. 02 26 03 736

office@porsche.com.mk  
www.porsche.mk  
www.fb.com/PorscheMacedonia